



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 15 октомври 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 60

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 40 динари. — Претплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централa 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

667.

Врз основа на член 66 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НА ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА

1. Основните банки и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни во периодот од 1 октомври до 31 декември 1982 година да ги усогласуваат обемот и динамиката на порастот на своите вкупни пласмани, и тоа така што тој пораст на крајот од секоја декада, заедно со порастот остварен во периодот од 1 јануари до 30 септември 1982 година, да не може да биде поголем, и тоа: од 11% во текот на октомври, од 12% во текот на ноември и од 3,3% во текот на декември 1982 година во однос на состојбата на тие пласмани на крајот од 1981 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, во текот на октомври и ноември 1982 година, банките што до 30 септември 1982 година оствариле пораст на своите пласмани над 10% во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1981 година, во врска со примената на одредбата од точка 1 став 2 на Одлуката за усогласување на обемот и на динамиката на порастот на пласманите на банките во периодот од 1 јули до 30 септември 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/82), своите вкупни пласмани можат да ги зголемуваат така што порастот од став 1 на оваа точка да може да биде поголем, и тоа:

1) во текот на октомври — до висина од две третини на остварениот пораст над 10%;

2) во текот на ноември — до висина од една третина на остварениот пораст над 10% во периодот до 30 септември 1982 година.

Банките што даваат кредити за сезонските залихи на шеќерна репка, маслодајни култури и тутун, како и за залихите на пченка што се откупуваат од индивидуалните земјоделски производители, од родот 1982 година, своите вкупни пласмани можат да ги зголемуваат над порастот утврден во ст. 1 и 2 на оваа точка за износот на порастот на кредитот за производството и залихите на тие производи над процентот од став 1 на оваа точка, под услов да не вршат отстапување на неискористениот дел на порастот на пласманите во смисла на точка 4 од оваа одлука,

2. Под вкупни пласмани на банката во смисла на оваа одлука се подразбираат сите краткорочни и долгорочни кредити и другите пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен

труд, на други општествени правни лица (вклучувајќи ги и интерните банки), на граѓанските правни лица и на граѓаните, без оглед на изворите на средствата од кои тие кредити и пласмани се даваат, освен кредитите и другите побарувања врз основа на односите помеѓу банките, вклучувајќи ги и Југословенската банка за меѓународна и економска соработка, Пазарот на пари и хартии од вредност и Поштенската штедилница.

3. Како пласмани на банката, во смисла на точка 2 од оваа одлука, а во согласност со точка 3 став 3 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година, не се сметаат:

1) пласманите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што се сметаат како комисиони банкарски работи;

2) пласманите за обнова и изградба на подрачјата што се погодени од земјотрес;

3) пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Во вкупниот пораст на пласманите на банките, во смисла на оваа одлука, не се засметува порастот на побарувањата во девизи од домашните комитети настанат по основ на пресметаните текушти курсни разлики.

4. Банките, освен банките од точ. 1 ст. 2 и 3 на оваа одлука, можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите до обемот на можниот пораст утврден во точка 1 став 1 од оваа одлука.

Меѓусебно отстапување односно примање на неискористениот дел на порастот на пласманите во смисла на став 1 од оваа точка банките вршат однапред во текот на периодот за кој важат пропишаните проценти на порастот, со тоа што рокот на отстапувањето не може да биде пократок од 20 дена и отстапувањето на лимитот може да се врши до 25-ти во месецот.

За отстапениот, односно примениот дел на неискористениот пораст на пласманите, во смисла на одредбите од оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка на републиката, односно надлежната народна банка на автономната покраина, во рок од три дена од денот на извршеното отстапување, односно примање на делот на неискористениот пораст на пласманите, и тоа со доставување на фотокопија од склучениот договор или на самоуправната спогодба помеѓу банките или меѓу здружената банка и основните банки — членки на таа здружена банка за меѓусебното отстапување и примање на делот на неискористениот пораст на пласманите.

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука банките се должни до надлежната народна банка на републиката, односно надлежната народна банка на автономната покраина да доставуваат десетдневен извештај за

остварениот пораст на нивните вкупни пласмани, и тоа според книговодствените податоци од крајот на секоја декада, односно според книговодствената состојба на банката на крајот од секој месец. Извештаите за првата и втората декада во месецот банките ги доставуваат во рокот предвиден за доставување на телеграфските извештаи за пласманите на банките, а за последната декада во месецот — во рокот пропишан за доставување на билансот на банката.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини доставуваат до Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на пласманите на банките на ниво на република, односно автономна покраина, и по еден примерок од примените индивидуални извештаи од банките, во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според образецот што ќе го утврди Народната банка на Југославија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр 401
6 октомври 1982 година
Белград

Сојузем извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

668.

Врз основа на член 8 од Законот за амнестија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/82), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСИЈА

1. Со ова упатство се пропишува постапувањето на надлежните органи во постапката за извршување на Законот за амнестија (во натамошниот текст — Законот).

2. Ако до денот на влегувањето во сила на Законот не е поведена кривична постапка против лице на кое според Законот се применува амнестија, кривична постапка нема да се поведува туку надлежниот воен обвинител по службена должност ќе ја отфрли кривичната пријава.

Ако на денот на влегувањето во сила на Законот кривичната постапка за кривично дело опфатено со Законот е во тек, сеедно дали предметот се наоѓа пред суд од прв или втор степен, надлежниот воен суд од прв степен, по службена должност, врз основа на чл. 4 и 5 став 1 од Законот, ќе донесе решение за запирање на кривичната постапка поради примена на амнестијата, а ако обвинетиот се наоѓа во притвор, ќе се пушти на слобода иако решението за примената на амнестијата не станало правосилно.

Решението од став 2 на оваа точка му се доставува на лицето на кое се однесува и на надлежниот воен обвинител.

3. За лицата осудени поради кривичните дела опфатени со Законот, кои на денот на влегувањето во сила на Законот се наоѓаат на издржување на казната затвор, решение за ослободување од натамошното издржување на казната поради примената на амнестијата донесува, по службена должност, судот кој суди само во прв степен, на чие подрачје

се наоѓа казнено-поправната установа, а ако таквото лице се наоѓа на издржување на казната во воена установа за издржување на казната решение донесува надлежниот воен суд од прв степен, со тоа што казнено-поправната установа односно воената установа за издржување на казната тоа лице веднаш ќе го пушти на слобода.

За лицата осудени поради кривичните дела опфатени со Законот, кои на денот на влегувањето во сила на Законот се наоѓаат на условен отпуст, решение за примената на амнестијата донесува воениот суд кој судел во прв степен.

Решението од ст. 1 и 2 на оваа точка што го донесува судот кој суди само во прв степен му се доставува на лицето на кое се однесува, на надлежниот воен обвинител, на воениот суд од прв степен кој ја донесол првостепената пресуда во таа кривична работа и на казнено-поправната установа во која тоа лице се наоѓа на издржување на казната, а решението што го донесува надлежниот воен суд од прв степен му се доставува на лицето на кое се однесува, на надлежниот воен обвинител и на воената установа за издржување на казна, во која тоа лице се наоѓа на издржување на казната.

До судовите од став 1 на оваа точка поднесуваат барања за ослободување од натамошно издржување на казната и оние осудени лица кои сметаат дека и на нив се однесува амнестијата.

Заради постапување според став 1 на оваа точка судот кој суди само во прв степен ќе ги прибави од казнено-поправната установа пресудите за сите лица на кои се однесува амнестијата, а по потреба може да бара и дополнителни податоци од надлежниот суд кој судел во прв степен.

4. По барањето за примена на амнестијата што го поднесо лице против кое не е поведена кривична постапка, а кое смета дека на него може да се примени амнестијата за кривичните дела опфатени со Законот, извршени во земјата или во странство, одлука донесува воениот обвинител од член 6 став 1 на Законот.

Барањето за примена на амнестијата по став 1 на оваа точка треба да содржи што е можно поцелосни лични податоци за подносителот, а посебно: име и презиме, место и година на раѓањето, занимање и адреса, како и податоци за начинот, времето и местото на извршувањето на кривичното дело, од кои може да се заклучи кое кривично дело е во прашање, а за лицето кое престојува во странство и податоци со доказ за тоа дека се пријавило кај надлежниот орган за работи на народната одбрана, односно кај дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство и дало изјава дека, согласно со Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80 и 40/81), ќе ја изврши својата воена обврска. Не е неопходно во барањето да се наведува законскиот назив на кривичното дело за кое се бара амнестија ниту одредбата на законот во која тоа дело е предвидено.

Надлежниот воен обвинител ќе испита дали наводите од барањето за примена на амнестијата упатуваат на кривичното дело за кое е дадена амнестија и, во тој поглед може да бара потребни известувања од подносителот на барањето или од надлежните органи.

Во решението за примена на амнестијата ќе се назначи дека амнестијата се применува на подносителот на барањето за определено кривично дело кое произлегува од барањето ако се исполнети условите за давање на амнестија.

Ако надлежниот воен обвинител смета дека наводите во барањето упатуваат на кривичното дело за кое е дадена амнестија, но дека постојат околности што според член 2 на Законот ја исклучуваат

примената на амнестијата, ќе донесе решение со кое се одбива примената на амнестија.

Решението од став 4 односно став 5 на оваа точка ќе му се достави на лицето на кое се однесува.

Ако надлежниот воен обвинител смета дека делото опишано во барањето нема обележја на кривичното дело за кое е дадена амнестија туку на некое друго кривично дело, или воопшто нема обележје на кривично дело, нема да донесува решение за одбивање на барањето за примена на амнестијата туку ќе го извести подносителот дека од неговото барање не произлегува дека не го извршил кривичното дело за кое е дадена амнестија.

5. Лицата кои престојуваат во странство барањето за примена на амнестијата можат да го упатат непосредно до надлежниот воен обвинител, а барање можат да поднесат и преку дипломатското, односно конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, и тоа писмено или усно на записник. Работник во дипломатското или во конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство овластен за прием на барања, е должен по потреба на подносителот на барањето да му ги даде потребните упатства во поглед на содржината и формата на барањето, а исто така барањето без одлагање да го достави до надлежниот воен обвинител.

6. За лицата кои се осудени за две или повеќе кривични дела, а амнестија не е дадена за сите тие дела, нема да се донесе решение за примена на амнестијата туку судот, кој судел во прв степен, ќе донесе пресуда во смисла на член 401 од Законот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77).

7. Во поглед на доставувањето на решението од ова упатство и во поглед на сметањето на роките ќе се применуваат соодветните одредби на Законот за кривичната постапка.

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3/1-1982
8 октомври 1982 година
Белград

Сојузен секретар за
правосудство и организација на
сојузната управа,

Борислав Краина, с. р.

669.

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИТЕ, НА ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА, НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА КРЕМ-ПРОИЗВОДИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на какао-производите, на производите слични на чоколада, на бон-

бонските производи и на крем-производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/76, 23/77 и 44/79) чии одредби се применуваат како одредби на Правилникот за квалитетот на какао-производите, на производите слични на чоколада, на бонбонските производи и на крем-производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78), во член 7 став 1 се додава друга нова реченица, која гласи: „Првото збирно пакување кое ја надминува масата од 100 г мора да има означен датум на производството и рок на употребата.“

Член 2

Во член 23а став 3 се менува и гласи:

„Инстант-какаото со млеко што се пушта во промет мора да содржи најмалку 10% безмасна сува материја на млеко, најмалку 13% немасен какао-прав, најмногу 1,5% емулгатор, најмногу 75% шеќер и најмногу 4% вода, сметано на готов производ.“

Член 3

Во член 44 став 2 втората реченица се менува и гласи: „Количината на аромата не смее да биде поголема од 3%, сметано според масата на готовиот производ.“

Член 4

Во член 53 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На бонбонските производи можат да им се додаваат овошје и производи од овошје.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, третата реченица се менува и гласи: „Количината на аромата не смее да биде поголема од 3%, а сувата материја на екстрактот од лековитото растение — поголема од 5%, сметано според масата на готовиот производ.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 5

Во член 61 став 1 се додава втора реченица, која гласи: „Шеќерниот плашт може да содржи до 5% скроб и дозволени средства за згуснување.“

Став 2 се менува и гласи:

„Јадрото може да биде изработено од шеќерна маса, бонбонски производи и од полупроизводи, чоколадна маса, маса слична на чоколада или овошја (бадем, лешник, суво грозје) и др.“

Член 6

Во член 65 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Желе-производите можат да бидат со додаток и без додаток. Желе-производите со додаток мораат да содржат најмалку 5% додаток. Додатоците можат да бидат: кандирано овошје, јадресто овошје и сл.“

Член 7

Во член 69 став 1 зборот: „триглицериди“ се заменува со зборот: „глицериди“.

Во став 3 процентот: „1%“ се заменува со процентот: „2%“.

Член 8

Во член 73 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Благиот бадем кој се употребува за производство на сурова марципан-маса може да содржи до 4% горчлив бадем.“

Досегашните ст. 2 до 5 стануваат ст. 3 до 6.

Член 9

Во член 75 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат:

„Млечните нугат-производи и млечните бадем-нугат производи се производи добиени од најмалку 50% нугат-маса или бадем-нугат маса, при додаток на млеко во прав и шеќер, со тоа што да содржат најмалку 3,2% млечна маст и 9,3% безмасна сува материја на млеко, сметано на сувата материја на готовиот производ.

Нугат-производите и бадем-нугат производите со павлака се производи добиени од најмалку 50% нугат-маса и бадем-нугат маса со додаток на млеко во прав или на павлака во прав и шеќер, со тоа што да содржат најмалку 5,5% млечна маст, сметано на сува материја производ.“

Досегашниот став 4 станува став 6.

Член 10

Во член 84 став 5 се менува и гласи:

„Бонбонските производи кои во овој состав или во полнењето содржат природни додатоци (овошје, производи од овошје, екстракти од лековити растенија и др.), а се ароматизирани со природни или со вештачки ароми и, или обоени со природни или со вештачки бои, на амбалажата можат да имаат слики или цртежи на употребените природни додатоци.“

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9939/1
15 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,

Букашин Драгосвиќ, с. р.

670.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА КОЛИЧИНАТА НА ТОПЛОТА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата на количината на топлотата (во натамошниот текст: мерилата).

Метролошките услови за мерилата од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS Q-C 1.

Член 2

Под мерило, во смисла на овој правилник, се подразбира мерилото со кое се мери количината на топлотата што ќе ја ослободи или апсорбира течност — носител на топлотата во изменувачкиот тек.

Член 3

Мерилото е интергационо мерило чија работа се заснова врз принципот на:

1) мерење на разликата на температурата на течност во дојдовниот вод и во повратниот вод;

2) мерење на протокот или на зафатнината;
3) множење на температурната разлика со протокот (зафатнината) и со топлотниот коефициент и врз принципот на интеграција на резултатите од тоа множење според времето.

Член 4

Мерилото се користи за мерење на количината на топлотата:

- 1) произведена во топланите;
- 2) потрошена при греењето со топла вода;
- 3) потрошена при користењето на топла вода;
- 4) потрошена во индустриски и во земјоделски системи.

Член 5

Според начинот на обработката на мерените големици, мерилата можат да бидат механички и електрични.

Член 6

Механичкото мерило го искажува резултатот на мерената големина со помош на механичкиот систем на умножување на една физичка големина, што е сразмерна на зафатнината на течност, со разликата на температурата и со топлотниот коефициент, при што се добива големина сразмерна на количината на топлотата.

Член 7

Електричното мерило го искажува резултатот на мерената големина со помош на електричниот систем што ја множи електричната големина (напон, струја, зачестеност) пропорционална на зафатнината на течност со големина сразмерна на разликата на температурите и со топлотниот коефициент. Ако се мери протокот наместо зафатнината, производот е сразмерен на топлотната моќност. Со интеграцијата на таа големина според времето се добива количината на топлотата. Електричното мерило мора за работа да користи електрична енергија како помошна енергија.

Член 8

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) горна граница на температурното подрачје (t_{max}) е најголемата температура на течност при која мерилото мери во границите на допуштените грешки;
- 2) долна граница на температурното подрачје (t_{min}) е најмалата температура на течност при која мерилото мери во границите на допуштените грешки;
- 3) горна граница на температурната разлика — номинална температурна разлика (Δt_n) е најголемата разлика на температурите на течност во дојдовниот и повратниот вод при која мерилото мери во границите на допуштените грешки;
- 4) долна граница на температурната разлика (Δt_{min}) е најмалата температурна разлика преку која мерилото ја покажува вредноста на топлотната енергија внатре во границите на допуштените грешки;
- 5) горна граница на протокот — номинален проток (Q_{max}) е најголемиот проток при кој мерилото мери во границите на допуштените грешки;
- 6) долна граница на протокот (Q_{min}) е најмалиот зафатнински проток преку кој мерилото мери во границите на допуштените грешки;
- 7) трајно оптоварување (Q_p) е најголемиот проток при кој мерилото може да работи непрекинато;
- 8) номинална температура (t_N) е најголемата работна температура на која може да биде изложен системот за мерење на протокот или на зафатнината;

9) номинален притисок (p_N) е најголемиот работен притисок на течноста на кој може да биде изложен системот за мерење на протокот, односно на зафатнината;

10) номинален пречник (d_N) е внатрешниот пречник на цевниот приклучок на системот за мерење на протокот, односно на зафатнината;

11) номинална моќност (P_N) е топлотниот проток што се остварува при номинална температурна разлика и номинален проток, под услов температурата на течноста во повратниот вод да биде еднаква на долната граница на температурното подрачје;

12) топлотен коефициент (k_E) е производот на средната специфична топлота при постојан притисок и на реципрочната вредност на специфичната зафатнина на носителот на топлотата, и се изразува со образецот:

$$k_E(t_p, t_d) = \bar{c}_p \left| \frac{t_d}{t_p} \right. \times \frac{1}{V}$$

каде што е:

- $k_E(t_p, t_d)$ — топлотен коефициент
- t_d — температура на течноста во дојдовниот вод
- t_p — температура на течноста во повратниот вод
- $\bar{c}_p \left| \frac{t_d}{t_p} \right.$ — средна специфична топлота при постојан притисок
- V — специфична зафатнина на течноста;

13) фактична вредност на количината на топлотата (E) е вредноста на енергија што ќе му се предаде на потрошувачот за времето ($t_1 - t_0$) и се изразува со образецот:

$$E = \int_{t_0}^{t_1} Q_m \Delta h \, dt = V \times (t_d - t_p) \times k_E(t_d, t_p)$$

каде што е:

- Q_m — масен проток на течноста
- Δh — разлика на специфичните енталпии на течноста што ѝ одговараат на температурата на течноста во дојдовниот и повратниот вод
- t — време
- $V = \int_{t_0}^{t_1} Q \, dt$ — зафатнина на протечната течност
- Q — зафатнински проток;

14) константа на давачот на мерилото на протокот или на зафатнината (K) е односот помеѓу амплитудата или зачестеноста на сигналот што го испраќа давачот и протокот или зафатнината на течноста;

15) криви линии на точноста на мерилото (калибрациони криви линии) се криви линии што ја покажуваат зависноста на грешката на мерењето од температурата, температурната разлика и протекот;

16) крива линија на грешката за мерилото на протокот или на зафатнината е кривата линија што ја покажува зависноста на грешката на мерењето од протокот (зафатнината) на течноста.

II. Својства на конструкцијата

Член 9

Мерилото се состои од следните делови:

- 1) мерило на протокот, односно на зафатнината;
- 2) чифт на температурни давачи;

3) сметковна единица.

Деловите на мерилото од став 1 на овој член можат да бидат во разделив или во неразделив склоп.

Член 10

Мерилото на протокот или на зафатнината на протечаната течност се состои од:

- 1) дел низ кој поминува течноста;
- 2) давач што го испраќа сигналот пропорционален на протокот или на зафатнината во сметковната единица.

Давачот може да биде разделив, односно неразделив дел од мерилото на протокот или на зафатнината.

Член 11

Температурните давачи ги испраќаат сигналите, сразмерни на температурите на течноста во дојдовниот вод и во повратниот вод, во сметковната единица.

Член 12

Сметковната единица се состои од:

- 1) дел за пресметување на количината на топлотата;
- 2) дел за покажување на количината на топлотата.

Член 13

Мерилото, покрај покажувачот на количината на топлотата, може да има и:

- 1) покажувач на топлотната моќност;
- 2) покажувач на протокот;
- 3) покажувач на зафатнината;
- 4) покажувач на температурната разлика или на температурата.

Член 14

Покажувачот на количината на топлотата мора да ја регистрира количината на топлотната енергија во мегаџули (MJ) или во гигаџули (GJ) или во киловатчасови (kWh) или во мегаватчасови (MWh).

Член 15

Покажувачот на количината на топлотата може да биде механички или електромеханички.

Елементите на покажувачот од став 1 на овој член се:

- 1) тркалца со нанесени цифри од 0 до 9;
- 2) скала со поделба и со подвижна стрелка;
- 3) комбинација на елементите од точ. 1 и 2 на овој став.

Член 16

Тркалцата со цифри од член 15 на овој правилник мораат да се вртат одоздола нагоре, ако тркалцето што ја покажува најмалата вредност се врти континуирано, а стрелката на скалата со поделба — во насока на стрелката од часовникот.

Поместувањето на кое и да е тркалце од став 1 на овој член (освен на тркалцето што ја покажува најмалата вредност) за една цифра напред мора да уследи кога тркалцето од пониското десетто место ќе ја опиште задната десетина од својот полн обрт.

Член 17

Височината на цифрата на тркалцето не може да биде помала од 4 mm.

Член 18

Цифрата на тркалцето што ја покажува децималната вредност на единицата на мера мора да

биде од другите цифри одвоена со запирка, односно да се разликува со боја, или бојата на рамката во која се појавува мора да се разликува од бојата на другите цифри.

Член 19

Бројот на тркалцата на покажувачот на количината на топлотата мора да биде определен така што опсегот на покажувањето на мерилото кое работи со номинална моќност, да ѝ одговара на количината на топлотната енергија што ќе се ослободи во рок од најмалку 3 000 часови непрекинатата работа.

Количината на топлотната енергија измерена со мерило кое работи при номинална моќност во тскот на еден час, мора да ѝ одговара најмалку на една цифра од најниското десетто место на покажувачот.

Член 20

Скалата со поделба и со подвижна стрелка што непрекинато се движи го покажува најмалиот дел од единицата со која се мери количината на топлотата.

Вредноста на поделбата на скалата мора да има форма на 10^a , каде што a е нула, цел позитивен или негативен број.

Член 21

Покажувачот на количината на топлотата мора да биде поставен така што прочитувањето на количината на топлотата да биде лесно и прецизно во работни услови.

Член 22

Покажувачот на зафатнината мора да се наоѓа или на сметковната единица на мерилото или на мерилото на протокот, односно на зафатнината.

Покажувачот мора да ги има елементите пропишани во став 2 на член 15 од овој правилник.

Член 23

Електричното мерило со мерило на протокот, односно на зафатнината може да има електрични приклучни контакти на кои се мери големината пропорционална на протокот на течноста (напон, струја или зачестеност).

Член 24

Електричните мерила што немаат покажувач на протокот, односно на зафатнината мораат да имаат покажувач на струењето на течноста (на пример: LED — диода која светка ако течноста протечува низ мерилото, а не светка кога нема проток).

Член 25

Мерилото со батериско напојување може да има уред за покажување на напонот на батериите. Тој уред мора јасно да ја покажува граничната вредност на напонот на батеријата, при кој настапуваат промени во мерењето и при кој батериите мораат да се заменат или повторно да се наполнат.

Член 26

Деловите од мерилото мораат да бидат изработени од материјал чии промени на механичките, топлотните, електричните и магнетните особини не влијаат врз условите пропишани со овој правилник.

Деловите од мерилото што при работни услови се изложени на штетно дејство од корозија (мерилото на протокот или на зафатнината и температурниот давач) мораат да бидат изработени од некородирачки материјал или од соодветен материјал што е заштитен од корозија.

Член 27

Сметковната единица мора да биде сместена во кукиштето на мерилото, кое овозможува заштита од прав и од прскање на водата.

Член 28

Со конструкцијата на мерилото мораат да бидат предвидени места за втиснување на жигови без чие уништување не можат да се вршат дејствија со кои може да се влијае врз метролошките особини на мерилото пропишани со овој правилник.

III. Мерно-технички особини

Член 29

Работниот опсег на мерилото е определен со гранични вредности на температурата, температурната разлика и протокот.

Долната граница на температурата мора да биде помала или еднаква на 30°C .

Најмалата температурна разлика мора да биде помала или еднаква на 10°C .

Номиналната температурна разлика мора да биде 10 и повеќепати поголема од најмалата температурна разлика.

Номиналниот проток за целбројниот производ на бројот мора да биде петпати поголем од најмалиот проток.

Член 30

Точноста на мерилото е определена со границите на релативните грешки и со границите на промените на влијателните големини.

Член 31

Релативната грешка на мерилото се определува во однос на фактичната вредност на количината на топлотата и се изразува со образецот:

$$G = \frac{E_1 - E}{E} \cdot 100\%$$

каде што е:

E_1 — вредност на количината на топлотата што ја покажува мерилото

E — вистинска вредност на количината на топлотата.

Член 32

Границите на допуштените релативни грешки на мерилото ($\pm G$) се прикажани како функција на температурната разлика (Δt) во следната табела:

Температурна разлика (Δt)	Граници на допуштените релативни грешки ($\pm G$)
$\Delta t < 10^{\circ}\text{C}$	6%
$10^{\circ}\text{C} \leq t < 20^{\circ}\text{C}$	5%
$20^{\circ}\text{C} \leq t$	4%

Член 33

Ако деловите на мерилото се во разделен склоп, границите на допуштените релативни грешки на мерилото на протокот или на зафатнината се $G_{\text{max}} = \pm 3\%$, а границите на допуштените релативни грешки на сметковната единица со температурни давачи се $\pm (G_1 - |G_2|)$.

• Член 34.

Мерилото мора да мери во границите на допуштените релативни грешки ако се исполнети следните референтни услови:

- 1) ако температурата на околината е од $+15^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$;
- 2) ако релативната влажност на воздухот е од 40% до 85% ;
- 3) ако номиналната вредност на напонот на помошната електрична енергија се промени за $\pm 2\%$ од номиналната вредност;
- 4) ако зачестеноста на наизменичната струја е $50\text{ Hz} \pm 1\text{ Hz}$, при напојување на мерилото од мрежа.

Член 35

Ако работните услови отстапуваат од референтните услови, грешките на мерењето можат да се зголемаат во однос на грешките пропишани во член 32 од овој правилник, најмногу за:

- 1) $0,5\%$ од мерената големина, ако температурата на околината е $+5^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$ и од $+30^{\circ}\text{C}$ до $+50^{\circ}\text{C}$;
- 2) 1% од мерената големина, ако релативната влажност е поголема од 85% ;
- 3) $0,5\%$ од мерената големина, ако промените на напонот се $+10\%$ и -15% од номиналната вредност.

Член 36

Мерилото мора да мери во границите на допуштените грешки и при следните услови:

- 1) ако на мерилото и на приклучните кабли дејствува магнетно поле со јачина од 60 A/m при зачестеност од 50 Hz ;
- 2) ако на мерилото дејствува електромагнетно зрачење со јачина на електричното поле од 10 V/m и со зачестеност од 100 kHz до 160 kHz ;
- 3) ако на импулсниот давач на мерилото на протокот или зафатнината постојано дејствува магнетно поле со јачина од 100 kA/m .

Член 37

Ако времето на интеграцијата на мерилото зависи од зачестеноста на помошната енергија, отстапувањето на зачестеноста од номиналната вредност не смее да биде поголемо од $\pm 0,5\%$ од номиналната фреквенција.

Член 38

Ако напојувањето на мерилото е батериско, грешката условена со намалување на напонот на батеријата не смее да ја преминува најголемата допуштена позитивна вредност на грешката пропишана во член 32 од овој правилник.

Член 39

Грешките во мерењето на мерилото со помошна енергија не смеат да бидат поголеми од допуштените грешки при краткотрајни прекин на напонот за напојување од мрежата и под дејството на влијанијата што се јавуваат притоа.

Член 40

Грешката во мерењето на мерилото може да се промени најмногу за 1% од мерената големина, ако импулсивниот давач (што се одделува од мерилото на протокот или на зафатнината), при работата на најмалите вредности на протокот, да се отговори со момент на триење од $0,0\text{ 4Ncm}$.

Член 41

Мерилото чии делови се во неразделив склоп мора да работи непрекинато 300 часови со номинален проток, номинална температура и номинална температурна разлика. Грешката во мерењето по истекот на тоа време може да се зголеми најмногу за $0,5\%$ во однос на грешката пропишана во член 32 од овој правилник.

Член 42

Мерилото на протокот односно на зафатнината, кое е дел од мерилото, мора да работи непрекинато 300 часови при номинална температура и при проток $1,5$ пати поголем од номиналниот проток. Грешката во мерењето по истекот на тоа време може да се зголеми најмногу за 1% од мерената големина.

Член 43

Сметковната единица со температурни давачи мора да работи непрекинато 500 часови при номинален проток и номинална температурна разлика. Грешката во мерењето по истекот на тоа време може да се зголеми најмногу за $0,5\%$ од мерената големина.

Член 44

Мерилото мора да го издржи дејство на вибрациите со зачестеност од 10 Hz до 15 Hz , а притоа грешката на мерењето да не се зголеми за повеќе од 1% од мерената големина.

Член 45

Мерилото мора да ги издржи механичките удари при транспортот без пречекорување на границите на допуштените грешки.

Член 46

Сметковната единица со температурни давачи мора да ги издржи термалните удари, односно наглитите промени на температурата, од најголемата температура до најмалата температура, а притоа грешката на мерењето може да се зголеми најмногу за 1% од мерената големина.

V. Натписи и ознаки

Член 47

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите, односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 48

На мерилото чии делови се во неразделив склоп, на кукиштето на сметковната единица мораат да се наоѓаат следните натписи и ознаки:

- 1) фирма, односно назив или знак на производителот;
- 2) фабричка ознака на производителот — тип на мерилото;
- 3) година на производство на мерилото;
- 4) сериски број на мерилото;
- 5) службена ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, ако мерилата се испитани типовски;
- 6) граници на температурното подрачје;
- 7) граници на температурната разлика;
- 8) гранични вредности на протокот;

9) номинален притисок;

10) природа на течноста (ако течноста нема исти термички карактеристики како водата без додаток на хидразин и фосфати);

11) номинален пречник на мерилото на протокот или на зафатнината.

Член 49

На мерилото чии делови се во разделлив склоп и можат да се испитаат одвоено, натписите од точ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 на член 48 од овој правилник мораат да бидат напишани на куќиштето на сметковната единица на мерилото.

На сметковната единица мора да биде напишана и константата на давачот (К) на мерилото на протокот односно на зафатнината.

На мерилото на протокот односно на зафатнината мораат да бидат напишани номиналната температура и податоците од точ. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 11 на член 48 од овој правилник.

Член 50

На мерилото со стрелка мора да биде означена насоката на протечувањето на течноста.

Член 51

Сите делови од мерилото што се конструирани во разделлив склоп мораат да имаат службена ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, ако се испитани типски.

Член 52

Мерилото мора да има ознака С на сметковната единица, ако неговите делови се во неразделив склоп.

Ако времето на интеграцијата на сметковната единица зависи од зачестеноста на помошната електрична енергија, тоа мора да се назначи на мерилото.

Член 53

Ако натписите и ознаките од чл. 43 и 49 на овој правилник се напишани на посебна таблица, таа мора да биде изработена така што на неа да може да се втисне жиг без чие уништување не може да се симне таблицата.

Член 55

Непосредно покрај покажувачот на количината на топлотата мора да биде назначена мерната единица со која се изразува количината на топлотата.

VI. Завршна одредба

Член 56

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-7183/1
2 јули 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисан Воичиќ, с. р.

671.

Врз основа на чл. 22 и 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/61), во согласност со Сојузниот извршен совет што Советот ја дава врз основа на согласноста со надлежните републички и покраински органи, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки за купување на хартии од вредност и на кредитите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/82 и 32/82) во точка 2 став 1 процентот: „12‰“ се заменува со процентот: „14‰“, на двете места.

Во став 2 во одредбата под 2 процентот: „6‰“ се заменува со процентот: „7‰“, а во одредбата под 3 процентот: „8‰“ — со процентот: „9‰“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 40
6 октомври 1982 година
Белград

Претседател на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

У К А З И

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД

I

Се отповикува

Душан Гаспари од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд.

II

Се назначува

Исмет Реџиќ, советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 40
21 септември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с.р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Месуд Бесниќ, досегашен советник на сојузниот секретар за надворешни работи.

У.п.п. бр. 1039
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Трајко Живковиќ, поранешен помошник на претседателот на укинатиот Сојузен комитет за економска соработка со земјите во развој.

У.п.п. бр. 1040
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Илија Ѓукиќ, началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

У.п.п. бр. 1041
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство Душан Радмановиќ, со 31 август 1982 година, заради заминување на друга должност.

У.п.п. бр. 1042
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот извршен совет Јанислав Веховар, со 15 септември 1982 година, заради заминување на друга должност.

У.п.п. бр. 1046
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешни работи Игнац Голуб, заради заминување на друга должноста.

У.п.п. бр. 1047
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешни работи Сава Обрадовиќ, заради заминување на друга должноста.

У.п.п. бр. 1048
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Трајко Липковски, заради заминување на друга должноста.

У.п.п. бр. 1049
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Роналд Стрелец, заради заминување на друга должноста.

У.п.п. бр. 1050
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи инж. Бранко Јовановиќ, заради заминување на друга должноста.

У.п.п. бр. 1051
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Воислав Јовановиќ, самостоен советник во Кабинетот на потпретседателот на Сојузниот извршен совет.

У.п.п. бр. 1055
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Љубомир Секулиќ, специјален советник во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

У.п. бр. 1056
23 септември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за финансии Марјан Облак, заради заминување на друга должност.

С.п. бр. 1025
1 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на сојузниот секретар за финансии се назначува Егон Падован, претседател на Извршниот совет на Собранието Корчула и член на Извршниот совет на Заедницата на општините Сплит.

С.п. бр. 1086
1 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

„УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА“

„Урадни лист на Социјалистичка Република Словенија“ во број 1 од 14 јануари 1982 година објавува:

Закон за Прешерновата награда;
Договор за општествено насочување на распоредувањето на доходот во 1982 година;
Одлука за утврдување на придонесот на земјоделските производители — обврзници на старосно осигурување на земјоделците во 1982 година;
Одлука за утврдување на височината на старосната пензија на земјоделците во 1982 година;
Одлука за утврдување на придонесот за учество на работниците и на другите работни луѓе во финансирањето на старосното осигурување на земјоделците за 1982 година по основ на солидарноста.

Во број 2 од 28 јануари 1982 година објавува:

Самоуправна спогодба за основање на Заедницата за социјална заштита на Словенија;
Статут на Заедницата за социјална заштита на Словенија;
Деловник на Собранието на Заедницата за социјална заштита на Словенија;
Самоуправна спогодба за работното време на ПТТ единици.

Во број 3 од 30 јануари 1982 година објавува:

Закон за обезбедување и насочување на средствата за оспособување на земјиштето за општествено организирано земјоделско производство во периодот на 1982 до 1985 година;
Закон за обезбедување и насочување на средствата за интервенции во производството на храна во периодот од 1982 до 1985 година;
Општествен договор за спроведување на политиката во областа на општата потрошувачка на ниво на општините во СР Словенија во 1982 година;
Упатство за начинот на собирање и уплатување на средствата на Фондот на Федерацијата наменети за самоуправни здружување на труд и средства во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово.

Во број 4 од 4 февруари 1982 година објавува:

Закон за измени на Законот за редовните судови;
Закон за измени на Законот за самоуправните судови;
Одлука за давање согласност на Предлогот на Законот за ратификација на Спогодбата за техничките пречки на трговијата;
Одлука за давање согласност на Предлогот на Законот за ратификација на Спогодбата за примена на член VII од Општата спогодба за царините и трговијата и на Протоколот кон Спогодбата за примена на член VII од Општата спогодба за царините и трговијата;
Измени и дополненија на Прегледот на стапките на данокот од личен доход и стапките на придонесот од личен доход за финансирање на општите општествени потреби во општествено-политичките заедници и во самоуправните интересни заедници во областа на општествените дејности за 1982 година.

Во број 5 од 12 февруари 1982 година објавува:

Закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата;

Правилник за начинот на пресметувањето и евиденцијата на средствата што во СР Словенија задолжително се обезбедуваат за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово;

Финансиски план на Заедницата за социјална заштита на Словенија за 1982 година.

Во број 6 од 19 февруари 1982 година објавува:

Уредба за евиденцијата на показателите од планските акти на самоуправните интересни заедници во областа на општествените дејности;

Решение за давање областување на Институтот за заварување, Љубљана, за вршење на некои работи и задачи од нуклеарната програма за територијата на СР Словенија.

Во број 7 од 27 февруари 1982 година објавува:

Закон за гарантираниот личен доход и за исплатувањето на личниот доход на организациите на здружен труд што работат со загуба;

Измени и дополненија на Прегледот на стапките на данокот од личен доход и на стапките на придонесот од личен доход за финансирање на општите општествени потреби во општествено-политичките заедници и во самоуправните интересни заедници во областа на општествените дејности во 1982 година;

Договор за спроведување на политиката на цените на производите и услугите во СР Словенија во 1982 година;

Самоуправна спогодба за правата и обврските на здружените земјоделци во врска со остварувањето на правото на породилско отсуство.

Во број 8 од 5 март 1982 година објавува:

Закон за комуналните дејности;

Закон за основање на Републички општествен совет за прашања на организацијата и работата на административните служби;

Закон за престанок на важењето на Законот за утврдување на стапката за пресметување на амортизацијата за основните средства на определени корисници на општествени средства;

Одлука за подготовка и донесување на измени и дополненија на Општествениот план на СР Словенија за периодот од 1981 до 1985 година;

Одлука за давање согласност на Статутот на Словенечката академија на науките и уметноста;

Уредба за височината на минималните трошоци на животот;

Извештај за височината и годишната стапка на растежот на просечниот месечен личен доход по вработен работник во СР Словенија во 1981 година.

Во број 9 од 19 март 1982 година објавува:

Закон за самостојните културни работници;

Закон за измена на Законот за постапката за формирањето, здружувањето односно измената на подрачјата на општината и за подрачјата на општините;

Констатации, препораки и заклучоци за спроведување на законите од областа на земјоделството;

Измени и дополненија на Прегледот на стапките на данокот од личен доход и на стапките на придонесот од личен доход за финансирање на општите општествени потреби во општествено-политичките заедници и во самоуправните интересни заедници во областа на општествените дејности за 1982 година.

Во број 10 од 26 март 1982 година објавува:

Статут на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во СР Словенија;

Измени и дополненија на Статутот на Сојузот на заедниците за вработување на СР Словенија;

Самоуправна спогодба за основите на самоуправните планови на Самоуправната интересна заедница за нафта и гас во СР Словенија за периодот од 1981 до 1985 година;

Самоуправна спогодба за единствените мерила за утврдување на неоправданото одбивање на вработувањето на невработено лице што прима материјално обезбедување врз основа на невработеност.

Во број 11 од 1 април 1982 година објавува:

Уредба за ограничување на сообраќајот на патничката во СР Словенија;

Извештај за просечната цена на квадратен метар површина и просечната вредност на бодот на изградените станови во СР Словенија во 1982 година;

Листа на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФР Југославија;

Листа на кандидатите за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

Одлука за усогласување на пензии;

Одлука за најнискиот и највисокиот износ за пензискиот основ;

Одлука за валоризационите коефициенти за усогласување на доходот од претходната година со нивото на личните доходи од 1981 година;

Одлука за имотните услови за признавање на заштитен додаток;

Одлука за утврдување на аконтацијата на надоместот поради намален личен доход остварен при други работи за 1982 година;

Одлука за височината на инвалиднината за телесно оштетување;

Одлука за височината на додатокот за нега и помош од страна на друго лице;

Одлука за утврдување на едногодишен годишен износ за рекреација во 1982 година;

Статут на Заедницата на старосното осигурување на земјоделците во СР Словенија.

СОДРЖИНА:

	Страна
667. Одлука за усогласување на обемот и на динамиката на порастот на пласманите на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1982 година — — — —	1477
668. Упатство за постапување на надлежните органи во постапката за извршување на Законот за амнестија — — — —	1478
669. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на какао-производите, на производите слични на чшолада, на бонбонските производи и на крем-производите — — — —	1479
670. Правилник за метролошките услови за мерила на количината на топлота — —	1480
671. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки за купување на хартии од вредност и на кредитите од примарната емисија — — — —	1484
Укази — — — —	1484
Назначувања и разрешувања — — — —	1485